



**EUROVIA**

**ЈУНИ**  
2022

highlights



# СОДРЖИНА

---

**04**

**1 ЈУНИ - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕЦАТА**

**06**

**ОТВОРЕНИ 100 РАБОТНИ МЕСТА ВО ЕУРОВИА**

**08**

**SCREEN MEDIA СЕРТИФИКАТ ЗА ДЕЛОВНА УСПЕШНОСТ**

**10**

**РЕБРЕНДИРАЊЕ НА ЛОГОТО**

**12**

**АМА COFFEE**

# 1 ЈУНИ - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕЦАТА

За време на нашето 10+ годишно работење на пазарот придонесовме не само во градежништвото, туку и во градењето и креирањето на иднината.

04







За нас децата се иднината, така што нивното образование и инспирација од областа на архитектурата и инженерството е важно за нас и во секој случај ние сме тука да ги едуцираме и да ги инспирираме за нивната идна професија.

# ОТВОРЕНИ 100 РАБОТНИ МЕСТА ВО ЕУРОВИА

Ние знаеме дека успехот на компанијата започнува од своите вработени, па така зголемениот обем на работа доведе до тоа да ги распишеме следните огласи:

- Тесар - 20 извршители
- Армирач - 14 извршители
- Сидар - 15 извршители
- Монтажер - 13 извршители
- Багерист - 10 извршители
- Ракувач на кран - 6 извршители
- Возач на машини - 15 извршители
- Машински инженер - 2 извршители
- Електро инженер - 2 извршители
- Градежен техничар - 3 извршители







# screenmedia **СЕРТИФИКАТ** **ЗА ДЕЛОВНА УСПЕШНОСТ**



*СКРИН - МЕДИА ДООЕЛ експорт-импорт Желино ги исполнува највисоките критериуми за бонитетни достигнувања во 2021 година и припаѓа меѓу најдобрите друштва во Р. Северна Македонија кои се рангирани со висока бонитетна оцена и се овластени за користење на статусот како симбол за деловна успешност и сигурност.*

Да се биде носител на сертификат за деловна успешност е едно од ретките признанија со кое им докажуваме на нашите потенцијални партнери дека сме одговорно и квалитетно водена компанија со која треба да се соработува. Денес е тешко да се најде доверлив партнер.

Како носител на сертификатот за деловна успешност се наоѓаме во најтесното опкружување од 2% од компаниите во Р. Северна Македонија. Сертификатот за деловна успешност се пресметува врз основа на 18 параметри за успешност и ликвидност (финансиски извештај) и солвентност на компанијата.





## За Скрин Медиа:

Со седиште во Македонија и со повеќе од 800 локации низ целата земја, **Скрин Медиа** прерасна во еден од врвните снабдувачи на исклучителни и висококреативни реклами, за сите бизниси коишто бараат беспрекорно унапредување на нивните производи и услуги преку примена на мноштво алатки.

Нашите методи и стратегии имаат за цел да го зголемат Вашиот приход и популарноста на Вашиот бренд. Ние едноставно не ги оставаме нашите клиенти во неизвесност со „некакви половични“ дизајн-идеи и „заматен“ фокус. Ние во **Скрин Медиа**, успеавме да го доведеме до совршенство „рекламирањето надвор од домот“ – со наша поддршка, можете да бидете сигурни дека ќе го почувствувате позитивниот исход.

Доверете ни ги Вашето корпоративно рекламирање и потребите од „рекламирање надвор од домот“, а за возврат, ние ќе ги доведеме идентитетот и популарноста на Вашиот бренд на едно сосема ново ниво.

### За контакт:

Емаил: [office@screenmedia.mk](mailto:office@screenmedia.mk)  
Факс : +389 (0)2 322 4944

Тел 1: +389 (0)2 322 4944  
Тел 2: +389 (0)44 350 991

# РЕБРЕНДИРАЊЕ НА ЛОГОТО


Новиот визуелен идентитет на **Еуровиа** го создадовме како единствен идентитет на брендот кој е јасно наш и истиот ќе се имплементира врз основа на конкретни упатства и стандарди. Тие ќе придонесат да се изгради конзистентен и препознатлив идентитет за заштита на брендот изразени во пракса и во неговата употреба. Ребрендирањето на логото на компанијата не вклучи некои радикални промени во однос на брендирањето. Истото го насочивме кон промена на неколку елементи, а тоа се минималната измена на логото и подобрување на маркетинг стратегијата, јавната слика и впечатокот.

Ова е нашето ново лого



Нашето лого е визуелна манифестација на нашиот бренд.  
Тоа е еден од нашите највредни средства и веднаш препознатлив симбол на нашата компанија.

# EUROVIA.



Суштинскиот елемент на логото на **Еуровиа** е извлечен од старото лого, а тоа е вградено во буквата **A**.

Овој елемент е иконски и истиот ја менува само геометриската формата кој директно одговара на полињата и услугите на кои работи **Еуровиа**.

# EUROVIA.

Црвен паралелограм  
- икона на **Еуровиа**

**ama**<sup>®</sup>  
Il mio amato caffè

12

Ладно кафе со млеко е сè што ви треба за овие топли летни денови!





# МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

Јуни  
2022



За повеќе информации,  
посетете го нашиот блог:  
[blog.eurovia.mk](https://blog.eurovia.mk)